



## Клучни карактеристики и бенефиции

- Апликацијата за плати ги опфаќа сите функционалности потребни за пресметка и исплата на плата.
- Апликацијата води евиденција на сите потенцијални кандидати, вработени и лица кои го завршиле работниот однос групирани во различни категории
- Апликацијата овозможува автоматска пресметка на плата за сите вработени
- Апликацијата овозможува автоматска пресметка на износот на боледувањето на терет на фирма и социјално боледување
- Апликацијата овозможува евиденција и пресметка на износот за дополнителна работа
- Автоматско поврзување со софтверот на УЈП
- Апликација ги обезбедува сите потребни прегледи и извештаи (Ф1, М4, прегледи за боледување и сл.)
- Апликацијата овозможува кориснички сетирања на месечните параметри за плата
- Едноставно ажурирање на податоците од страна на корисникот
- Интеграција со модул за трезорско работење

## Зошто нашиот софтвер?

- Поради целта да се овозможи софтверско решение кое е флексибилно и едноставно за користење.
- Поради нашето досегашно искуство со апликации за пресметка на плати.
- Поради нашиот интерес да се понуди интегриран систем кој обезбедува целосно пратење на процесот на пресметка на плата
- Поради можност за висок степен на заштита на податоците
- Поради постоењето на различни улоги на корисници, можност за нивно менаџирање и флексибилност на доделување и одземање на определени функции и акции кон корисниците од страна на администраторот.
- Поради можноста за интегрирање со други апликации за книговодствено работење
- Поради тоа што нашата компанија нуди соодветна поддршка и одржување со соодветно backup-ирање на податоците.
- Поради тоа нашиот експертски тим постојано ги следи сите измени во законите и правилниците на Р.Македонија, што овозможува навремено имплементирање и надградба.

## Зошто Microsoft .NET околина?

Microsoft .NET околината е проверена општо светски прифатена технологија која го следи развојот на хардверските компоненти и нуди богата палета на алатки за брз развој на нови функционалности. Инсталацијата на клиентска страна е многу едноставна.

## Основни бенефиции на Microsoft .NET околината се:

клиентски пристап до повеќе сервери  
-начини на поврзување: локална мрежа, DialUp конекција или широкопојасен Internet  
-заштита на податоци преку различни нивоа на сигурност и употреба на единствени лозинки за секој корисник  
-брзо пребарување на податоците низ базите  
- можност за развој на Web-сервиси за лесно интегрирање со други системи работени во различни околин  
-транспорт на податоците до оддалечени точки .. и многу други

**Пресметка на плата**

Месец: 08 Година: 2010 Сектор: Дирекција [Провери]

Месечни задршки: Часови: Дан, олеснување: Просек: [Запис]

Вработен: Шифра: [...]

Други надоместоци: Вид на надоместок: Прекувремена работа [Дата: ...] [Часови: ...] [Износ: ...] [Запис] [Бриши]

Основна: Вид на стаж: Полно работно време [Износ: ...]

	Часови	Износ
Нето режиски	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Нето норма	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Боледување	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Боледување (социјално)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Годишен Одмор	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Државни Празници	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Платено отсуство	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Неплатено отсуство	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Вкупен износ</b>		

[Отсуства] [Задршки] [Месечни задршки] [Распределба на задршки] [Запис] [Листи] [Прегледи]

### Функционалности на системот:

- Интегриран систем со три основни модули
  - Човечки ресурси
  - Плата
  - Клиенти кои се во согласност на законските прописи на Р.М.
- Евиденција на вработени и комплетно следење од моментот на аплицирање до прекинување на работниот однос
- Можност за пријава и одјава на вработените
- Дефинирање на плата како бодови или целосна бруто плата
- Едноставен начин на дефинирање на месечни параметри за пресметка на плата
- Автоматска пресметка на плата за сите вработени и поединечно за секој вработен
- Автоматска пресметка на процент и износ за минат труд
- Можност за дефинирање на отсуства
  - Боледување
  - Социјално боледување
  - Платено отсуство
  - Неплатено отсуство
- Можност за дефинирање на прекувремена работа

### Функционалности на системот:

- Автоматско минусирање на задршки
- Автоматско генерирање на фајл и автоматско поврзување со софтверот на УЈП
- Автоматско генерирање на ПДД МП образци
- Автоматско генерирање на Ф1 извештај (кирилична и латинична верзија)
- Списоци:
  - Платен список
  - Исплатна листа
  - Список по банки
  - Список за боледувања
  - М4
  - Извештај за секој тип на одбиток
  - Список за персонален данок
  - МБП Образец
  - Барање за плати и придонеси
- Интеграција со Трезор (автоматско креирање на електронски фајл за вирмани и печатена спецификација)
- Корекција на плата
- Годишна Даночна Пријава
- Генерирање на решенија за вработените
- Податоци за месечна статистика
- Исплата и евиденција на други исплати по различни основи на

### Системски побарувања:

Апликацијата може да работи на следниве платформи:

- **Windows XP, Windows Vista, Windows 7**

Потребен е:

- **MS SQL Server 2005 – податковен сервер**

Напомена: Доколку станува збор за мал број на конкурентни корисници на апликацијата, може да се инсталира MS SQL Server 2005 Express Edition, која е бесплатна едисија.

Исто така со мали модификации апликацијата може да се направи да функционира и на други DB engines - MySQL, MS Access и др.

**За подетални информации:**

**СИМТ д.о.о. Скопје**  
**Дрезденска 14**  
**Тел: +389 2 3069 591**  
**Факс: +389 2 3069 592**  
**E-mail: simt@simt.com.mk**  
**www.simt.com.mk**